

Прекугранична соработка во справување со шумски пожари



Обој го светот зелено, не сиво!

Interreg - IPA CBC
CCI 2014TC16I5CB006



European Union

Водечки Партнер: Асоцијација на Југозападни општини - Благоевград, Република Бугарија

Проектен Партнер: Центар за развој на Југоисточниот плански регион



Од блиско минато сведоци сме на серија деструктивни промени кои го зафатија нашето подрачје, но и светот воопшто. Природните катастрофи придонесоа до загуби на човечки животи, економски загуби и најмногу до еколошки промени. Подрачјето во нашиот регион, според статистички податоци е значително повеќе изложено од заканата од пожари од отворен тип и шумски пожари, како последица на високите летни температури, минималните врнежи во текот на годината а посебно во летниот период, како и негрижата и невниманието на човекот, т.е. човечкиот фактор.

Пожарите исто така имаат сериозно влијание врз флората и фауната. Двата погранични региони изобилуваат со богати шуми, пасишта и зелени површини кои се од витално значење за двете земји.

Како резултат на пожарите во минатото големи површини од планетата Земја останаа во сивило. Активностите на проектот првенствено ќе бидат насочени кон подигање на свеста кај месното население во двата погранични региони. Зголемената појава на пожари во изминатиот период, како и оскудната опрема со која пожарникарите стапуваат на терен предводеше на идејата за набавка на опрема со која пожарникарите од нашиот регион ќе застанат рамо до рамо со Европските пожарникари.



Времетраење на проектот:

24 месеци

Проектот е финансиран преку Interreg-IPA програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија и Р.Северна Македонија и Националните Фондови на земјите учеснички.

Главни активности на проектот:

- Прес-конференции со цел запознавање на јавноста, односно граѓаните на двата региони;
- Креирање на прекугранична мрежа за превенција и одговор кон природните и еколошки опасности;
- Спроведување на информативна кампања за промовирање на волонтерство, како и кампања за спречување на шумски пожари;
- Спроведување специјализирана обука и тренинзи за противпожарните единици и волонтерските здруженија;
- Набавка на опрема за лична заштита, заштитна облека и друга противпожарна опрема;
- Завршна конференција на проектот.



Вкупна вредност на проектот:

395.361,14 евра

**Буџет на Центар за развој на
ЈИПР: 197.602,00 евра**

Резултати од проектот:

- Воспоставена прекугранична партнерска мрежа од постојан карактер за превенција и реакција на природни и еколошки опасности;
- Зголемена јавна свест за придобивките од волонтерството;
- Зголемена јавна свест за спречување шумски пожари;
- Зголемен капацитет и набавена опрема на противпожарните единици и волонтерските здруженија од целиот прекуграничен реон;
- Подобрена квалификација на претставниците на единиците за противпожарна заштита и волонтерските здруженија.

Цел на проектот:

**Превенција и ублажување на
последниците од природни
катастрофи, како и катастрофи
предизвикани од човечки фактор**



Занимлив податок: Обновата на опожарена шума во просек изнесува 40 - 50 години!



Контакт:

**Мима Станоевска
Бул. Маршал Тито бр.1-1
2400 Струмица
тел. 070/ 238 - 959
e-mail: mima.stanoevska@rdc.mk**